

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 232

27 септември 2020, недела

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2872. Уредба за начинот на организирање и реализирање на наставата во услови на вонредни околности во основните и средните училишта...	4	2879. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зелениково.....	9
2873. Одлука за утврдување на започнувањето и завршувањето на учебната 2020/2021 година во основните училишта во услови на вонредни околности.....	8	2880. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман.....	10
2874. Одлука за траење на наставниот час во услови на вонредни околности во основните училишта.....	8	2881. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Градско	10
2875. Одлука за траење на наставниот час во услови на вонредни околности во средните училишта.....	8	2882. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ново Село	10
2876. Одлука за утврдување на максималниот број на ученици во паралелка во основните училишта во услови на вонредни околности	8	2883. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ново Село	11
2877. Одлука за утврдување на максималниот број на ученици во паралелка во средните училишта во услови на вонредни околности	9	2884. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Желино.....	11
2878. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци.....	9	2885. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Желино.....	11
		2886. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Желино.....	12

[illegible]

	Стр.		Стр.
2924. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Могила.....	29	2942. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	35
2925. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Могила.....	29	2943. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	35
2926. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Могила.....	29	2944. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Брвеница.....	36
2927. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Петровец.....	30	2945. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	36
2928. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Петровец.....	30	2946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....	36
2929. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....	30	2947. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното средно училиште Математичко - информатичка гимназија во Скопје.....	37
2930. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....	31	2948. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова” - Велес.....	37
2931. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка.....	31	2949. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	38
2932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Чашка.....	32	2950. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше.....	38
2933. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	32	2951. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше.....	38
2934. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	32	2952. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше.....	39
2935. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	33	2953. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше.....	39
2936. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	33	2954. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Маврово и Ростуше.....	39
2937. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар Жупа.....	33	2955. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крива Паланка.....	39
2938. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар Жупа.....	34	2956. Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата.....	41
2939. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	34		
2940. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар.....	34		
2941. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево.....	35		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2872.

Прз основа на член 50 став (9) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20) и член 25 став (1) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со оваа уредба се уредува начинот на организирање и реализирање на наставата во услови на вонредни околности во основните и средните училишта.

Член 2

Наставата во основните училишта се реализира со физичко присуство на учениците во училиштето или преку далечинско учење, со примена на средства за електронска комуникација.

Ако наставата се реализира со физичко присуство на учениците во училиштето, истата се организира и реализира во група до 20 ученици, во училишница со стандардна големина согласно Нормативи и стандарди за простор, опрема и наставни средства за основно училиште во Република Северна Македонија, со физичка раздалеченост меѓу учениците од најмалку 1.5 метри и со задолжително почитување на протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.

Наставниот час трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути со пет минути приклучување за наставата преку далечинско учење.

Член 3

Во зависност од бројот на наставните часови по наставен план, може да се изврши спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден предметен наставник.

Наставниците кои биле вклучени во дневен или продолжен престој во претходната учебна година, се распоредуваат да реализираат настава во паралелките со физичко присуство.

Во секое основно училиште се води дневна евиденција за присуство на наставниците.

Реализацијата на наставата, отсутствата на учениците се евидентираат во е-дневник и во дневникот на паралелката.

Член 4

Наставниците во основното училиште доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на влегувањето на учениците согласно распоредот на часови и протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.

Од страна на секое основно училиште се изготвува распоред за пристигнувањето, за заминувањето на учениците во паралелките во и од училиштето, користење на големиот одмор, како и за далечинско учење.

Основните училишта го прилагодуваат и усогласуваат куќниот ред на училиштето со оваа уредба и со протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.

Член 5

За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со нивно физичко присуство во просторите на училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки утврдени во протокол кој се однесува за настава со физичко присуство, и со согласност од родители/старатели на учениците.

Ако родителот/старателот, за учениците од став 1 на овој член, сака неговото дете наставата да ја следи преку далечинско учење, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава преку далечинско учење и со редовно присуство на наставата преку далечинско учење, согласно распоредот за часови на паралелката.

За учениците чии родители/старатели поднеле изјава од став 2 на овој член, училиштето организира настава преку далечинско учење.

Во паралелките во кои има ученици кои следат настава преку далечинско учење, наставникот, согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен предмет може:

- додека го држи часот да ги вклучува и учениците кои следат настава преку далечинско учење, за што треба претходно да ги известат,
- да ги сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат настава преку далечинско учење,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава преку далечинско учење.

Член 6

Во паралелките во кои настава се реализира со физичко присуство, а бројот на ученици е над 20 ученици во паралелката, истата се дели на две групи и наставата наставникот ја реализира во смени со двете групи поединечно.

Учениците од прво до трето одделение наставникот ги запознава со протокол кој се однесува на настава со физичко присуство, на начин разбирлив за нив.

Член 7

Малиот одмор се користи во траење од пет минути меѓу часовите и голем одмор во траење од 15 до 20 минути, кој е под задолжителен надзор на класниот раководител/наставник.

За време на одморите задолжително се почитува физичката дистанца и мерките за заштита согласно протокол кој се однесува за настава со физичко присуство и со намален физички контакт меѓу учениците.

Член 8

Наставата за учениците од четврто до деветто одделение во основното образование се реализира со настава преку далечинско учење или со физичко присуство.

Член 9

Наставата преку далечинско учење, наставниците ја реализираат од училишница во училиштето со користење на национална платформа за настава преку далечинско учење (во натамошниот текст: национална платформа) од член 25 од оваа уредба.

Директорот на основното училиште се грижи за целосна покриеност со интернет врска во сите училиници во училиштето. Во случаите кога во училиштето нема добра интернет врска и истата не може да се обезбеди, наставникот часовите може да ги одржува и од дома, по претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на училиштето.

При настава преку далечинско учење работниот ден на ученикот трае од три до пет часа дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од десет минути по секој наставен час или активност.

Член 10

Основните училишта кои ги исполнуваат условите по протокол кој се однесува на настава со физичко присуство и оваа уредба, а по претходно поднесено барање до Владата од основачот, а за државните основни училишта од Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството) и за кое е добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата), може да реализираат настава со физичко присуство и за учениците од четврто до деветто одделение.

Член 11

За учениците од четврто до деветто одделение во училиштата во кои наставата се реализира со одобрение за физичко присуство, училиштето максимално ги искористува просторните и кадровските капацитети во училиштето и применува протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.

Учениците во наставата со физичко присуство се вклучуваат со согласност од родителот/старателот.

Од страна на родителот/старателот кој не сака неговото дете наставата да ја следи со физичко присуство, се поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава преку далечинско учење и ќе биде редовно присутен на наставата преку далечинско учење, согласно распоредот за часови на паралелката.

За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење на далечина, училиштето за тие ученици организира настава преку далечинско учење.

Во паралелките во кои има ученици кои следат настава преку далечинско учење, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен предмет може:

- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги извести),
- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат настава од далечина,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина.

Член 12

Учениците со попреченост во паралелките од прво до трето одделение се вклучуваат во наставата во училиштата со обезбедена поддршка од страна на наставниците и стручните соработници (специјален едукатор, психолог, педагог и сл.), односно инклузивниот тим.

Индивидуалниот образован план изработен од инклузивниот тим за учениците со попреченост е прилагоден на начинот на реализација на наставата во училиштето за тие ученици.

Родителите/старателите на учениците со попреченост одлучуваат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште или ќе следат настава преку далечинско учење.

Учениците со попреченост кои имаат поддршка од образовен или личен асистент, продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и се во постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и родителите.

Образовниот асистент начинот на поддршката на образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со родителот/старателот.

Образовниот или личниот асистент кој се вклучува во паралелката, се придржува на протокол кој се однесува за настава со физичко присуство, поттикнува физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик и помага во одржување на хигиената на ученикот.

Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја ставаат на располагање на учениците кои имаат потреба од неа и во домашни услови.

Член 13

Основните училишта кои реализираат настава во комбинирани паралелки од прво до петто одделение, може да реализираат настава со физичко присуство на учениците доколку имаат просторни услови и имаат согласност од родителите/старателите на учениците, ги исполнуваат условите по протокол кој се однесува за настава со физичко присуство и добиле согласност од Владата.

Член 14

Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со ресурсен центар и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта), чиј основач е Владата, може да реализираат настава со физичко присуство со почитување на заштитните епидемиолошки мерки во протокол кој се однесува за настава со физичко присуство или со настава преку далечинско учење.

Од страна на државните училишта од стаа 1 на овој член може да се реализира настава со физичко присуство на учениците доколку имаат просторни услови, имаат согласност од родителите/старателите на учениците, ги исполнуваат условите по протокол кој се однесува за настава со физичко присуство и добиле согласност од Владата.

Родителите на учениците со попреченост, учениците со попреченост сместени во дом во состав на училиштата со ресурсни центри, одлучуваат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште, дали ќе бидат сместени во дом во училиштето или ќе следат настава преку далечинско учење.

Член 15

Наставата во средните училишта се реализира со физичко присуство на учениците во училиштето или преку далечинско учење.

Средните училишта кои ги исполнуваат условите по протокол кој се однесува на настава со физичко присуство и оваа уредба, а по претходно поднесено барање до Владата од основачот, а за државните средни училишта од Министерството и за кое е добиена согласност од Владата, може да реализираат настава со физичко присуство и за учениците од средно образование.

Од страна на средните училишта, покрај редовната настава за општообразовните предмети, се организира и наставата за стручните предмети (за стручно образование, уметничко образование, спортска академија и спортска гимназија), индивидуалната настава, практичната настава во училиште и во компанија, учењето преку работа кај работодавач, феријалната практика, со физичко присуство согласно протоколи кои се однесуваат за:

- постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука за спроведување на практичната настава со физичко присуство на учениците,

- превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач,

- превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во одреден сектор.

Во средните училишта воспитно-образовниот процес се реализира според скратени наставни планови и програми, во група до 20 ученици (во училиница со стандардна големина, односно не помала од 60 м²) и физичка дистанца меѓу учениците од најмалку 1.5 метри, како и со почитување на протокол кој се однесува за настава со физичко присуство.

Член 16

Од страна на средните училишта, согласно просторните можности, се организира наставата во една или две смени.

Ако средното училиште работи во две смени, во прва смена се вклучуваат учениците од прва и втора година, а во втора смена се вклучуваат учениците од трета и четврта година.

За пристигнувањето и за заминувањето на учениците во и од училиштето, за смените, користењето на големиот одмор, како и за учење од далечина, од страна на секое училиште се изготвува распоред.

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.00 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно распоредот на училиштето.

Половина од паралелките во прва смена пристигнуваат во училиштето најдоцна до 7.15 часот, а втората половина најдоцна до 7.30 часот. Во втората смена првата половина од паралелките пристигнува најдоцна до 13.15 часот, а втората половина најдоцна до 13.30 часот.

Наставата започнува за прва смена во 7.30 часот, односно во 13.30 часот за втора смена.

Член 17

Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија и се избегнува кабинетска настава.

Зависно од бројот на часови по наставен план, се препорачува спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и учениците во просторијата.

Времетраењето на наставниот час е 35 минути. По секој наставен час се користи мал одмор во траење од пет минути, а после вториот и третиот наставен час - голем одмор во траење од 15 минути, под надзор на класниот и предметниот наставник.

Секоја паралелка користи само еден голем одмор во траење од 15 минути за излегување надвор од училищата согласно распоредот на училиштето.

За време на одморите се почитуваат протоколи за физичка дистанца и мерките за заштита, за да се намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт, во училиштата во кои е возможно да се воведат еднонасочен движење по ходниците заради избегнување на мешање помеѓу учениците од другите паралелки.

Наставниците за време на одморите треба да го сведат на минимум физичкото присуство во наставничката канцеларија и да се одржува физичката дистанца меѓу наставник и наставник/друг вработен во училиштето, наставник и ученик и наставник и родител/старател на ученикот согласно протоколите.

Учениците и вработените за време на престојот во училиштето носат заштитна маска/прекривка на лицето, освен кога се на отворено во училишниот двор.

Од страна на секое средно училиште се води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците и на учениците.

Средните училишта го прилагодуваат и усогласуваат кукниот ред на училиштето согласно оваа уредба.

Член 18

Средното училиште, кое не ги исполнува условите за реализирање на наставата со физичко присуство во училиштето согласно протокол кој се однесува за настава со физичко присуство, ја реализира наставата преку далечинско учење.

За наставата со учење од далечина се употребува национална платформа од член 25 од оваа уредба.

Наставата преку далечинско учење се реализира според однапред изготвен распоред на часови, а наставниот час трае 35 минути и пет минути за приклучување на националната платформа.

Распоредот на часовите се објавува на веб-страницата на училиштето, на националната платформа и се доставува по електронски пат до Државниот просветен инспекторат.

Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училиница во училиштето со користење на националната платформа.

Од страна на директорот на средното училиште се води грижи за целосна покриеност со интернет врска во сите училиници во училиштето. Во случај на недостиг од стабилна интернет врска во училиштето наставникот часот може да го одржи и од дома по претходно добиена согласност од страна на директорот на училиштето.

На барање на директорот, предметниот наставник му доставува линк за приклучување на национална платформа за да ја следи работата на наставникот во текот на наставниот час.

При реализацијата на наставата по стручните предмети, како и практичната настава во средното стручно образование се почитуваат практичните совети, кои се дел од насоките за реализација на наставата со далечинско учење во стручното образование и обука.

Начинот на реализацијата на практичната обука/практичното образование (учење преку работа, феријалната практика и практичната настава) е согласно протоколите од член 15 од оваа уредба.

Организирањето на наставата преку далечинско учење може да се однесува на одреден период (покрашок или подолг во зависност од епидемиолошката состојба).

Член 19

Наставникот, согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамки на одреден наставен предмет за време на реализацијата на наставниот час во училиница, може:

- да ги вклучи и учениците кои се дома, за што треба претходно да ги извести,
- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои се дома,
- да одржи час само за учениците кои се дома,
- да им испрати на учениците соодветен видео час.

Од страна на предметниот наставник се води евиденција за реализацијата на наставниот час и за редовноста на секој ученик и истите ги евидентира во дневникот за работа на паралелката и во е-дневникот.

Член 20

За учениците кои од оправдани причини нема да посетуваат настава со физичко присуство, до училиштето се доставува изјава од родител/старател.

Член 21

Во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби, покрај препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, се применуваат и посебните планови изготвени од страна на секое училиште и усвоени од страна на Владата.

Наставникот со секој ученик работи индивидуално согласно однапред изготвен распоред.

Образовниот или личниот асистент се вклучува во паралелката во средното училиште, при што ги почитува препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, поттикнува физичка дистанца помеѓу учениците и учениците и наставниците и помага во одржување на целокупната хигиена.

Член 22

Во средните училишта во кои се реализира настава за уметничко образование, спортска гимназија или спортска академија, наставата по општообразовните предмети се реализира со настава преку далечинско учење.

Наставата по стручните предмети за соодветниот вид на образование се реализира согласно протокол кој се однесува за настава со физичко присуство и индивидуалните протоколи на секое училиште.

Во Спортската академија наставата по стручните предмети се реализира согласно протоколи усвоени од страна на Владата, а изготвени од Спортската академија во соработка со националните федерации по соодветниот спорт.

Член 23

Во училиштата кои имаат паралелки во кои практичниот дел од наставата се реализира во компаниите, практичниот дел од наставата се одвива со физичко присуство на учениците на работно место, со почитување на општите протоколи за заштита и протоколите на компаниите каде се изведува практичната настава.

Член 24

Феријалната практика и учењето преку работа кај работодавач се реализира со физичко присуство на учениците во компанија/работодавач согласно протоколите од член 15 од оваа уредба.

Средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука, практичната настава ја реализираат со физичко присуство на учениците во училиштето во кабинети, училишни работилници, лаборатории и други посебни простории за оваа намена.

Средните стручни училишта за реализација на феријалната практика и практичната настава, ги почитуваат сите безбедносни протоколи и протоколите од член 15 од оваа уредба.

Член 25

За учениците кои се приклучуваат на настава преку учење од далечина, наставниците ја употребуваат националната платформа, која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.

Во текот на учебната година се поддржува соработката помеѓу наставниците за меѓусебно споделување на материјали и задачи. Споделувањето на материјалите до кој би имале пристап сите наставници е преку снимање на видео лекции согласно наставната програма прикачени на националната платформа.

Националната платформа овозможува организација на содржините во форма на е-Училици. Секоја е-Училици е поврзана со соодветен наставник и ученици, при што наставникот има можност да:

- поставува содржини (документи, презентации),
- поврзува надворешни содржини,
- испраќа соопштенија до учениците,

- врши двонасочна комуникација со користење на форуми,

- дефинира активности кои треба да ги сработат учениците,

- дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците,

- одржува онлајн настава со помош на Microsoft Teams,

- креира и одржува тестови и

- креирање на е-Лекции.

Националната платформа овозможува изведување на онлајн тестови, кои се базираат на банки со прашања. Банките на прашања содржат прашања од следните видови:

- есејски прашања,

- кратки одговори,

- избор на еден точен одговор,

- избор на повеќе точни одговори,

- пополнување на празни делови од реченици,

- математички прашања, чиј одговор е едноставна формула и

- и друг видови на прашања кои ќе се овозможат доколку тоа е потребно.

Националната платформа овозможува детално следење на активностите на наставниците и учениците, за што се изработуваат извештаи.

Член 26

Проверувањето на постигањата на успехот на учениците се врши со физичко присуство на учениците во училиште, на секое тромесечие, по однапред утврден распоред на паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката, согласно упатства за спроведување на проверка на постигањата на успехот на учениците, изготвени од страна на Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука.

Од страна на училиштето се изготвува распоред за проверка на постигањата на успехот на учениците, најдоцна две недели пред предвидените термини и истиот се објавува на веб страната на училиштето и на националната платформа.

По завршување на процесот на проверувањето на постигањата на успехот на учениците, од страна на класниот раководител, по електронски пат, се известува родителот за постигнатиот успех на неговото дете, утврден на класен совет и на наставнички совет.

Ако ученикот кој следи настава преку учење од далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, од страна на наставникот со стручната служба во училиштето, се реализира посета на ученикот во неговиот дом и се спроведува разговор со родителот за неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата.

За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.

За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки согласно Законот за основното образование и Законот за средното образование.

Ученикот кој не е оценет поради отсуство од најмалку една третина од фондот на наставни часови од одредени предмети, полага одделенски испит/испити на година по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за основното образование, односно Законот за средното образование.

Член 27

За учениците кои немаат пристап до информатичко-компјутерска технологија или интернет, од страна на училиштето се организира настава со физичко присуство во училиште, со согласност од родителите/старателите согласно оваа уредба.

Ако родителите не се согласуваат наставата да биде со физичко присуство, училиштето изготвува печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент.

Член 28

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8752/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2873.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАПОЧНУВАЊЕТО И ЗАВРШУВАЊЕТО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува започнувањето и завршувањето на учебната 2020/2021 во основните училишта во услови на вонредни околности.

Член 2

Учебната 2020/2021 година во основните училишта започнува на 1 октомври 2020 година, а завршува на 31 август 2021 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8752/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2874.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ТРАЕЊЕ НА НАСТАВНИОТ ЧАС ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува траењето на наставниот час во услови на вонредни околности во основните училишта.

Член 2

Во услови на вонредни околности наставниот час во основните училишта трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути со пет минути приклучување на националната платформа за настава преку далечинско учење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8752/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2875.

Врз основа на член 27 став (2) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ТРАЕЊЕ НА НАСТАВНИОТ ЧАС ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува траењето на наставниот час во услови на вонредни околности во средните училишта.

Член 2

Во услови на вонредни околности наставниот час во средните училишта трае 35 минути во наставата со физичко присуство или 35 минути со пет минути приклучување на националната платформа за настава преку далечинско учење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8752/4
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2876.

Врз основа на член 53 став (5) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО ПАРАЛЕЛКА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ ОКОЛНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува максималниот број на ученици во паралелка во основните училишта во услови на вонредни околности.

Член 2

Во услови на вонредни околности во основните училишта во кои наставата се реализира со физичко присуство на учениците, максималниот број на ученици во паралелка е 20 ученика.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8752/5 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2877.

Врз основа на член 28 став (4) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ БРОЈ
НА УЧЕНИЦИ ВО ПАРАЛЕЛКА ВО СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНИ
ОКОЛНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува максималниот број на ученици во паралелка во средните училишта во услови на вонредни околности.

Член 2

Во услови на вонредни околности во средните училишта во кои наставата се реализира со физичко присуство на учениците, максималниот број на ученици во паралелка е 20 ученика.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8752/6 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2878.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01224	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01223	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01222	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01224	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01223	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01222	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Новаци, а за потребите на Општинско основно училиште „Славко Лумбарковски“ - Новаци.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Новаци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8738/1 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2879.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА
ЗЕЛЕНИКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01212	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01226	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01225	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01212	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01226	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01225	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Зелениково, а за потребите на Општинско основно училиште „Марко Цепенков“ - Зелениково.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Зелениково, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8739/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2880.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01237	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01253	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01254	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01237	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01253	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01254	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Росоман, а за потребите на општинското основно училиште „Пере Тошев“- Росоман.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Росоман, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8741/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2881.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01252	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01228	1
3.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01252	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01228	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Градско, а за потребите на Општинско основно училиште „Даме Груев“ - с.Градско, Градско.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Градско, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8742/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2882.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03425	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03424	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03414	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03423	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03415	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03425	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03424	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03414	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03423	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03415	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ново Село, а за потребите на Општинско основно училиште „Видое Подгорец“ – с. Колешино, Ново Село.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ново Село, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8743/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2883.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03407	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03422	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03429	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03428	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03427	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03407	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03422	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03429	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03428	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03427	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ново Село, а за потребите на Општинско основно училиште „Мануш Турновски“ - Ново Село.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ново Село, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8743/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2884.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03391	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03395	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03394	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03396	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03391	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03395	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03394	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03396	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште „Пашко Васа“ – с. Групчин, Желино.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8744/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2885.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03383	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03390	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03382	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03383	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03390	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03382	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште „Раметула Амети“ – с.Чифлик, Желино.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8744/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2886.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03387	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03388	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03389	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03393	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03387	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03388	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03389	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03393	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште „Фан Ноли“ – с.Требош, Желино.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8744/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2887.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03392	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03384	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03385	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03386	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03392	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03384	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03385	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03386	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Желино, а за потребите на Општинско основно училиште „Ибрахим Темо“ – с. Стримница, Желино.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Желино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8744/4
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2888.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03417	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	/	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Валандово, а за потребите на Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ – с. Јосифово, Валандово.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8745/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2889.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03418	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	/	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Валандово, а за потребите на Општинско основно училиште „Јосип Броз Тито“ – Валандово.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8745/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2890.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03552	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03551	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03587	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03590	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03552	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03551	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03587	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03590	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Вевчани, а за потребите на Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ - Вевчани.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Вевчани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8746/1 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2891.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03421	1
2.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03421	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Богданци, а за потребите на Општинското средно училиште „Богданци“ - Богданци.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Богданци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8747/1 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2892.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03420	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03419	1
3.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03420	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03419	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Богданци, а за потребите на Општинско основно училиште „Петар Мусев“ - Богданци.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Богданци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8747/2 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2893.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03575	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03588	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03576	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03586	1
5.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03585	1
6.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03584	1
7.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03583	1
8.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03582	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03575	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03588	1
11.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03576	1
12.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03586	1
13.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03585	1
14.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03584	1
15.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03583	1
16.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03582	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово, а за потребите на Општинско средно училиште „Ацо Русковски“ Берово.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8748/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2894.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03411	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03410	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03409	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03408	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03435	1
6.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03406	1
7.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03416	1
8.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03404	1
9.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03403	1
10.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03402	1
11.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03411	1
12.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03410	1
13.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03409	1
14.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03408	1
15.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03435	1
16.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03406	1
17.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03416	1
18.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03404	1
19.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03403	1
20.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03402	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Арачиново, а за потребите на Општинското основно училиште „Герѓ Кастриоти Скендербег“, Арачиново.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Арачиново, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8749/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2895.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03401	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03400	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03399	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03401	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03400	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03399	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Арачиново, а за потребите на Општинското основно училиште „Бајрам Шабани“, с.Грушино, Арачиново.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Арачиново, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8749/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2896.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03534	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03533	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03532	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1 190t	SS03534	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1 190t	SS03533	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1 190t	SS03532	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Крушево, а за потребите на Општинско основно училиште „Никола Карев“ - Крушево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8750/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2897.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движката ствар	Опис на движката ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03531	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03530	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03529	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03531	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03530	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03529	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Крушево, а за потребите на Општинско основно училиште „Св.Кирил и Методиј“ - с.Бучин, Крушево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8750/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2898.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движката ствар	Опис на движката ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01246	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01246	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Липково, а за потребите на Општинско основно училиште „Антон Зако Чајупи“ - с.Отља, Липково.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8751/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2899.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движката ствар	Опис на движката ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01248	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01246	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Липково, а за потребите на Општинско основно училиште „Култура“ - с.Матејче, Липково.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8751/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2900.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01247	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01247	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Липково, а за потребите на општинското основно училиште „Дитурија“ - Липково.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8751/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2901.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01334	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01335	1
3.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01336	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01334	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01335	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01336	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Зрновци, а за потребите на Општинско основно училиште „Синиша Стоилов“ – Зрновци.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Зрновци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8753/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2902.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01332	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01333	1
3.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01332	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01333	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Конче, а за потребите на Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ – с.Конче, Конче.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Конче, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8754/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2903.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01340	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01330	1
3.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01331	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01340	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01330	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01331	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар, а за потребите на Општинско основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ - Центар.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8755/1 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2904.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01221	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01220	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01219	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01222	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01220	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01219	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чешиново-Облешево, а за потребите на Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ – с.Соколарци, Чешиново-Облешево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Чешиново-Облешево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8756/1 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2905.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03581	1
2.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03580	1
3.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03579	1
4.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03578	1
5.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03548	1
6.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03589	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03581	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03580	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03579	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03578	1
11.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03548	1
12.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03589	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пехчево, а за потребите на Општинско основно училиште „Ванчо Китанов“ - Пехчево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8757/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2906.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01342	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01343	1
3.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01344	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01342	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01343	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01344	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Василево, а за потребите на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ – с.Василево, Василево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Василево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8758/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2907.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ОПШТИНА
ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01347	1
2.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01347	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ – Новоселски Пат, Горче Петров.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8759/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2908.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ОПШТИНА
ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01345	1
2.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01345	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Мирче Ацев“ - Горче Петров.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8759/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2909.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01346	1
2.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01346	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Димитар Поп Беровски” - Горче Петров.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8759/3 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2910.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01236	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01236	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Тихомир Милошевски” – с.Ново Село, Горче Петров.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8759/4 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2911.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01235	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01235	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Јоаким Крчовски” – с.Волково, Горче Петров.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8759/5 Претседател на Владата
27 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2912.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01238	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01238	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Горче Петров, а за потребите на Општинско основно училиште „Горче Петров“ - Горче Петров.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Горче Петров, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8759/6
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2913.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА РЕСЕН****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03497	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03511	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03497	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03511	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, а за потребите на Општинско основно училиште „Славејко Арсов“ – с.Подмочани, Ресен.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8760/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2914.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА РЕСЕН****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03535	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03547	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03535	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03547	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, а за потребите на Општинско основно училиште „Димитар Влахов“ – с.Љубојно, Ресен.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8760/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2915.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03546	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03545	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03546	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03545	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, а за потребите на Општинско основно училиште „Браќа Миладиновци“ – с.Царев Двор, Ресен.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8760/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2916.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03544	1
2.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03543	1
3.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03542	1
4.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03541	1
5.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03539	1
6.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03522	1
7.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03536	1
8.	Компјутер	Acer Extencsa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03549	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03544	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03543	1
11.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03542	1
12.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03541	1
13.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03539	1
14.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03522	1
15.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03536	1
16.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03549	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Винаца, а за потребите на Општинско основно училиште „Кочо Рацин“, с.Блатец, Винаца.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Винаца, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8761/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2917.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03444	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03458	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03449	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03459	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03432	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03444	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03458	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03449	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03459	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03432	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Босилово, а за потребите на Општинско основно училиште „Борис Трајковски“ - Босилово.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Босилово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8763/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2918.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03452	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03460	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03405	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03412	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03452	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03460	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03405	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03412	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Босилово, а за потребите на Општинско основно училиште „Кирил и Методиј“ – с. Иловица, Босилово.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Босилово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8763/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2919.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03457	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03456	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03455	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03454	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03453	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03457	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03456	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03455	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03454	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03453	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Босилово, а за потребите на Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ - Босилово.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Босилово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8763/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2920.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03440	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03439	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03438	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03437	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03436	1
6.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03430	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03440	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03439	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03438	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03437	1
11.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03436	1
12.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03430	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинско основно училиште „Никола Карев“ Радовиш.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8764/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2921.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03434	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03448	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03447	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03446	1
5.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03445	1
6.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03450	1
7.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03442	1
8.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03451	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03434	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03448	1
11.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03447	1
12.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03446	1
13.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03445	1
14.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03450	1
15.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03442	1
16.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03451	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинско основно училиште „Крсте Петков Мисирков“ - Радовиш.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8764/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2922.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03560	1
2.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03559	1
3.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03558	1
4.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03556	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03560	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03559	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03558	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03556	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, а за потребите на Општинско основно училиште „Мустафа Кемал Ататурк“ - Пласница.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8765/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2923.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03555	1
2.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03554	1
3.	Компјутер	Acer Extensca E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03553	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03555	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03554	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03553	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница, а за потребите на Општинско основно училиште „Јунус Емре“ – с.Лисичани, Пласница.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8765/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2924.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03498	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03498	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Могила, а за потребите на Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – с.Ивањевци, Могила.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Могила, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8766/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2925.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03502	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03500	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03502	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03500	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Могила, а за потребите на Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ - Могила.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Могила, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8766/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2926.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03499	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03499	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Могила, а за потребите на Општинско основно училиште „Браќа Миладиновци“ – с. Добрушево, Могила.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Могила, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8766/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2927.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Ивентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03512	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03523	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03510	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03524	1
5.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03508	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03512	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03523	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03510	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03524	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03508	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Петровец, а за потребите на Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Петровец.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Петровец, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8767/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2928.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Ивентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03507	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03506	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03505	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03504	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03507	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03506	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03505	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03504	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Петровец, а за потребите на Општинско основно училиште „Братство Единство“ – с.Средно Коњари, Петровец.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Петровец, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8767/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2929.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03509	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03550	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03521	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03520	1
5.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03519	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03509	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03550	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03521	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03520	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03519	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Македонски Брод, а за потребите на Средно општинското училиште „Св.Наум Охридски“ - Македонски Брод.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8768/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2930.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03518	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03517	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03516	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03515	1
5.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03518	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03517	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03516	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03515	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Македонски Брод, а за потребите на Општинско основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Македонски Брод.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. . 44-8768/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2931.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03561	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03574	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03573	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03572	1
5.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03570	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03561	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03574	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03573	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03572	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03570	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чашка, а за потребите на Општинското основно училиште „Тодор Јанев“ – с.Чашка, Чашка.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Чашка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8769/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2932.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03569	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03568	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03566	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03564	1
5.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03562	1
6.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03577	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03569	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03568	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03566	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03564	1
11.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03562	1
12.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03577	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Чашка, а за потребите на Општинското основно училиште „Лирија“ – Горно Јаболчиште, Чашка.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Чашка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8769/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2933.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03397	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03372	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03441	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03397	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03372	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03441	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ - Свети Николе.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8770/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2934.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03381	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03380	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03379	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03378	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03381	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03380	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03379	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03378	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Општинското основно училиште „Кирил и Методиј“ - Свети Николе.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8770/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2935.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03373	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03371	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03433	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03373	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03371	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03433	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Општинското основно училиште „Даме Груев“ – с.Ерцелија, Свети Николе.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8770/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2936.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03377	1
2.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03376	1
3.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03375	1
4.	Компјутер	DELL 745 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP Pro, 1 GB	SS03374	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03377	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03376	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03375	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell Ultrasharp 1708FP	SS03374	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ - Свети Николе.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8770/4
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2937.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01243	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01244	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01245	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01243	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01244	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01245	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар Жупа, а за потребите на Општинско основно училиште „Нецати Зекирија“ – с. Коцадик, Центар Жупа.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Центар Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8771/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2938.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01232	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01233	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01234	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01232	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01233	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01234	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Центар Жупа, а за потребите на Општинско основно училиште „Мустафа Кемал Ататурк“ - Центар Жупа.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Центар Жупа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8771/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2939.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01250	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01239	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01229	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01250	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01239	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01229	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, а за потребите на Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ - Демир Хисар.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8772/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2940.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01230	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01231	1
3.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01230	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01231	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, а за потребите на Средно општинско училиште „Крсте Петков Мисирков“ - Демир Хисар.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8772/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2941.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03495	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03495	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Делчево, а за потребите на општинско средно училиште „Методи Митевски Брицо“ - Делчево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8773/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2942.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03489	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03488	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03489	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03488	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Делчево, а за потребите на општинското основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Делчево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8773/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2943.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03487	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03487	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Делчево, а за потребите на општинско основно училиште „Ванчо Прке“ - Делчево.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8773/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2944.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01337	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01328	1
3.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01341	1
4.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01337	1
5.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01328	1
6.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01341	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Брвеница, а за потребите на Општинско основно училиште „7 Марси“ - с.Челопек, Брвеница.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Брвеница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8774/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2945.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 1945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01249	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01249	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Гевгелија, а за потребите на општинското основно училиште „Крсте Мисирков“ - Гевгелија.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8775/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2946.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Тип Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01251	1
2.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01251	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Гевгелија, а за потребите на општинско основно училиште „Владо Кантарциев“ - Гевгелија.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8775/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2947.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ МАТЕМАТИЧКО – ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01348	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01349	1
3.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01338	1
4.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01318	1
5.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01310	1
6.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01311	1
7.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01348	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01349	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01338	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01318	1
11.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01310	1
12.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01311	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Државното средно училиште Математичко-информатичка гимназија во Скопје.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со директорот на Државното средно училиште Математичко-информатичка гимназија во Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.44-8782/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2948.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СО УЧЕНИЧКИ ДОМ „МАЦА ГОРГИЕВА ОВЧАРОВА“ - ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01312	1
2.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01313	1
3.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01314	1
4.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01315	1
5.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01317	1
6.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01319	1
7.	Компјутер	DELL 330 Core 2Duo, Windows XP Pro, 1 GB	SB01320	1
8.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01312	1
9.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01313	1
10.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01314	1
11.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01315	1
12.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01317	1
13.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01319	1
14.	Монитор	DELL 17" LCD Dell E178WFP 16:9	SB01320	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Горгиева Овчарова“ - Велес.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со директорот на Посебното основно училиште со ученички дом „Маца Ѓорѓиева Овчарова“ - Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8783/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2949.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01240	1
2.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01241	1
3.	Компјутер	PS ESPRIMO P3500 I945 Pentium IV 3.2 GHz, Windows XP, 1 GB	SB01242	1
4.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01240	1
5.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01241	1
6.	Монитор	Siemens 17" LCD Siemens Fujitsu T17AA	SB01242	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а за потребите на Општинско основно училиште „Панко Брашнаров“ - Велес.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8784/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2950.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03528	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03527	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03528	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mnb1190t	SS03527	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно училиште „Блаже Конески“, с.Скудриње, Маврово и Ростуше.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8785/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2951.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03526	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03525	1
3.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03526	1
4.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03525	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно училиште „Хајан Селмани“, с.Ростуше, Маврово и Ростуше.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8785/2
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2952.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03537	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03537	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно училиште „Маршал Тито“, с.Жировница, Маврово и Ростуше.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8785/3
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2953.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03494	1
2.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03494	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Маврово Ростуше, а за потребите на Општинско основно училиште „Денче Дејаноски“, с.Маврови Анови, Маврово и Ростуше.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8785/4
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2954.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен завод за статистика му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03496	1
2.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03493	1
3.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03492	1
4.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03491	1
5.	Компјутер	Acer Extensa E470 DualCore CPU E5400 2.7 GHz, Windows XP, 2GB	SS03490	1
6.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03496	1
7.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03493	1
8.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03492	1
9.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03491	1
10.	Монитор	Philips 19" LCD philips mmb1190t	SS03490	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на општина Крива Паланка, а за потребите на Општинско основно училиште „Јоаким Крчовски” - Крива Паланка.

Член 3

Директорот на Државен завод за статистика склучува договор со градоначалникот на општина Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8786/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2955.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движните ствари	Количина
1.	Работни столчиња (димензии 45/45 +3 см)	120
2.	Работна маса со (димензии 100/70 см)	42
3.	Училишна клупа (димензии 130/50 см)	48
4.	Столчиња (димензии 45/45 см)	96

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, а за потребите на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8787/1
27 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2956.

Заради обезбедување на законито, чесно, транспарентно и одговорно работење на членовите на Владата на Република Северна Македонија, замениците на министрите и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 септември 2020 година, утврди

КОДЕКС

ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА

И ДЕЛ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување на Кодексот

Член 1

Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и работење на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, министрите, замениците на министрите и другите носители на извршни функции именувани од Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: носители на извршни функции), заради обезбедување на почитување на уставноста, законитоста, професионалниот интегритет, ефикасноста, лојалноста, одговорноста, транспарентноста и заштитата на човековите слободи и права при вршење на нивните функции односно должности во рамките на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на Република Северна Македонија.

Цел на Кодексот

Член 2

Цел на Кодексот е обезбедување јакнење на интегритетот на Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа,

како и на правните лица основани од Владата (во натамошниот текст: институции) и јакнење на довербата на граѓаните во нивната работа.

II ДЕЛ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основни принципи и стандарди

Член 3

Носителите на извршни функции во вршењето на својата функција се придружуваат на основните принципи на овој кодекс и стандардите на однесување како што се:

- владеењето на правото,
- остварувањето на јавниот интерес,
- заемното почитување и заштитата на угледот на Владата и институциите,
- соработката, ефикасноста и економичноста,
- отчетноста, транспарентноста и респонзивноста,
- вклученоста, ориентираноста кон консензуалност

и

- одговорност.

Принцип на владеење на правото

Член 4

Носителите на извршни функции ги вршат своите јавни овластувања и должности во согласност со Уставот, законите, другите прописи донесени врз основа на закон и меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на Република Северна Македонија. Носителите на извршните функции осигуруваат дека сите кои работат под нивна надлежност се еднакво одговорни пред Уставот и законот, а Уставот и законите се спроведуваат еднакво за сите.

Принцип на остварување на јавниот интерес

Член 5

Носителите на извршни функции во своето работење се посветени исклучиво на јавниот интерес и на општото добро на Република Северна Македонија и нејзините граѓани.

Носителите на извршни функции не смеат да ја искористат својата функција за стекнување на лична корист или корист на блиски лица, како и корист на политичка партија и друг субјект.

Носителите на извршни функции воспоставуваат односи на заемна доверба и соработка со граѓаните и правните лица, покажувајќи разбирање, пристојност и волја да се помогне, а не да се попречи остварувањето на нивните права и интереси.

Носителите на извршни функции се придружуваат до принципот на правичност и целисходност во вршењето на своите дискрециони овластувања.

Носителите на извршни функции се придружуваат до забраните наведени во законите и овој кодекс.

Принцип на заемно почитување и заштита на угледот на Владата и институциите

Член 6

Носителите на извршни функции во своето работење се однесуваат професионално и ги задржуваат највисоките стандарди на однесување, односно се однесуваат со особено внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец.

Носителите на извршни функции водат сметка со своето однесување да не наштетат на интересот или угледот на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата) и институциите со кои раководат односно во чие раководење учествуваат.

Носителите на извршни функции слободно и отворено ги изразуваат ставовите во врска со предложените политики, но солидарно ги поддржуваат владините политики и одлуки откако тие ќе се донесат, а во своите јавни настапи политиките ги презентираат во согласност со овој кодекс.

Носителите на извршни функции ги почитуваат овластувањата на другите избрани и именувани лица и вработените во јавниот сектор кон кои се однесуваат во согласност со овој кодекс.

Принцип на соработка

Член 7

Во насока на принципот на остварување на јавниот интерес, носителите на извршни функции соработуваат меѓусебно, како и со другите носители на јавни функции.

Принцип на ефикасност и економичност

Член 8

Носителите на извршни функции рационално и навремено ги спроведуваат своите должности и овластувања и разумно ги користат јавните ресурси заради постигнување на целта на функцијата односно должноста која ја вршат, а граѓаните имаат мерливи резултати во однос на вложените средства и труд.

Носителите на извршни функции внимаваат граѓаните да не бидат подложни на непотребни трошоци во остварувањето на нивните права, обврски и интереси.

Принцип на отчетност, транспарентност и респонзивност

Член 9

Носителите на извршни функции редовно даваат отчет за својата работа и однесување, како и за работата на институцијата со која раководат или во чие раководење учествуваат, пред јавноста, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.

Носителите на извршни функции обезбедуваат пристап до информации од јавен карактер согласно закон, односно навремено, целосно и самоиницијативно на јавноста ѝ даваат информации и податоци од својата работа односно работата на својата институција и тоа на јасен и разбирлив начин, во писмена и електронска форма, на веб-страницата на институцијата.

Носителите на извршни функции одговараат селективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста и засегнатите страни за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција.

Принцип на вклученост и ориентираност кон консензуалност

Член 10

Во процесот на развивање, спроведување и оценување на јавните политики носителите на извршни функции ги применуваат сите легитимни форми на учество и ги вклучуваат сите засегнати страни.

Во развивањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики носителите на извршни функции се посветени кон усогласување на различните интереси во општеството заради постигнување широк консензус за одлуките кои ќе бидат интерес за сите граѓани без оглед на нивната етничка и партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, јазик, социјално потекло, образование, религија, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус, односно интерес за целокупното општество.

Принцип на одговорност

Член 11

Носителите на извршни функции се лично одговорни за работата на институцијата со која раководат или во чие раководење учествуваат, како и работата на институциите над кои вршат надзор, односно за своите одлуки и постапки во текот на мандатот и спроведувањето на овој кодекс.

Носителите на извршни функции се лично одговорни за своето однесување во согласност со Уставот, законите и овој кодекс и тоа пред претседателот на Владата и пред Собранието.

Претседателот на Владата, министрите (во натамошниот текст: членовите на Владата) и замениците на министрите се лојални на Владата и имаат колективна одговорност за донесување на владините одлуки и за спроведување на владините политики и работат заедно со другите членови на Владата со цел да постигнат кохерентност и усогласеност при одлучувањето за нивно донесување.

Министрите и замениците на министрите се лојални на претседателот на Владата на чиј предлог се именувани. Членовите на Владата и замениците на министрите се присутни на седниците во Собранието при разгледување на закони и други акти и материјали од нивна надлежност и на седниците за поставување на пратенички прашања и одговараат на прашањата во врска со остварувањето на нивните надлежности, вклучувајќи и прашања за начинот и целта за која се трошат средствата од Буџетот на Република Северна Македонија.

III ДЕЛ

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

Одбегнување на судир на јавниот и приватните интереси

Член 12

Носителите на извршни функции, во извршувањето на нивните овластувања и должности, избегнуваат било каков судир помеѓу јавниот и приватниот интерес, односно доведување на состојба на сомнеж за постоење на судир на интереси.

Носителите на извршни функции, во извршувањето на овластувањата и должностите особено водат сметка за почитување на Уставот, Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и Законот за заштита на укажувачите и другите прописи и обезбедуваат механизми за нивното почитување од страна на сите вработени во институцијата со која раководат.

Носителите на извршни функции, функцијата ја извршуваат како основна и единствена должност, односно не смеат да вршат друга дејност која може да влијае врз непристрасно вршење на нивните овластувања и должности и доследно да се придржуваат на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интересите за:

- забрана за вршење на други дејности,
- ограничувања за вршење на дејност за време на вршење на функцијата,

- ограничување на вршење надзор,
- ограничување за вршење дејност по престанокот на функцијата,
- забрана за членство во управни и надзорни органи,
- забрана за злоупотреба на службени податоци,
- ограничувања во соработката со правни лица,
- забрана за користење на заеми и други видови поддршка од државата,
- располагање со државен имот,
- економично користење на државни средства,
- забрана за стекнување акционерски права,
- забрана на влијание за вработување блиски роднини и
- забрана за влијание врз постапките за јавни набавки.

Носителите на извршни функции постојано се достапни и ангажирани за целите на работата и надвор од работното време, поради што, може да ги користат електронските уреди, телефонските или интернет врските кои им се доделени за службени цели.

Одделување на државните од партиските интереси – учество во партиски активности за време на мандатот

Член 13

Носителите на извршни функции, при учеството во партиски активности како членови и носители на функции во политички партии, кандидирање или застапување на партии и кандидати за локални, парламентарни или претседателски избори, не смеат да ја загрозат професионалноста и достапноста на вршење на функцијата, односно должноста и секогаш приоритет ќе има јавната функција, односно должноста.

Носителите на извршни функции, надвор од работното време на институцијата со која раководат, можат да учествуваат во партиски активности како членови на политички партии, да бидат кандидати или да застапуваат партии и кандидати за локални, парламентарни и претседателски избори, но не смеат да ја загрозат нивната професионалност и достапноста на функцијата, односно должноста која ја извршуваат, а притоа секогаш приоритет ќе има функцијата, односно должноста која ја извршуваат.

Носителите на извршни функции кои имаат намера да учествуваат во избори ќе го известат претседателот на Владата и членот на Владата назначен од претседателот на Владата за одговорен за следење и спроведување на овој кодекс, да промовира однесување согласно Кодексот и да го следи придржувањето до него од страна на носителите на извршните функции (во натамошниот текст: член на Владата одговорен за следење на спроведување на Кодексот).

Односи со лобисти

Член 14

Носителите на извршни функции, при контактите со лобисти и лоби организации доследно го почитуваат Законот за лобирање.

Носителите на извршни функции, при контактите со лобисти и лоби организации кога се цел на лобирање:

- внимаваат да не се стават во состојба на судир на интереси,
- ги имаат предвид целите на лобирањето кое го врши лобистот, односно лоби организацијата која го контактира,
- во ситуација на судир на интереси при лобирање го прекинуваат контактот и одбиваат било каков натамошен контакт со лобистот односно лоби организацијата и претставник на лоби организацијата,
- изготвуваат записник, кој содржи информација за предметот на дискусија и идентитетот на лицата кои биле присутни,
- објавуваат копија од записникот на веб-страницата на институцијата со која раководат,
- објавуваат информации за средби со лобисти и информации за остварен контакт со трети страни, односно други засегнати страни.

Однос кон вработените во јавниот сектор

Член 15

Носителите на извршни функции ја почитуваат професионалноста и непристрасноста на вработените во јавниот сектор, при што под ниту еден услов нема

да ги доведат во ситуација на однесување спротивно на одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници, другите закони, колективните договори, Кодексот за административни службеници и на кодексите на институциите во кои работат.

Носителите на извршни функции со своето однесување кон вработените во институцијата со која раководат, односно во чие раководење учествуваат, се однесуваат со должно почитување на нивната личност и нема да влијаат врз нив на начин кој е спротивен на законот.

Носителите на извршни функции, при вработувањето, унапредувањето и престанокот на вработувањето во институцијата со која раководат, се раководат од критериумите на стручност и компетентност и примена на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците и професионалните способности на кандидатите и на вработените во институцијата со која раководат и водат грижа за родовата перспектива.

Носителите на извршни функции ги имаат предвид аргументите и стручните совети на вработените при изготвувањето и донесувањето на одлуките и спроведувањето на владините политики.

Носителите на извршни функции нема да вршат влијание врз вработените во јавниот сектор да се зачленат во какво било здружение, организација или партија, ниту пак ќе ги уценуваат со напредок во кариерата и не може да бараат, ниту да очекуваат присуство или учество на вработен во активности на политичка партија.

Презентација на политики

Член 16

Носителите на извршни функции не можат да настапуваат само од свое лично име, а дадените изјави, гостувања, интервјуа, објави на социјалните мрежи треба да бидат конзистентни со владината политика и утврдената програма за работа на Владата.

Доколку од носителите на извршни функции се бараат коментари и изјави за работи од надлежност на друга институција и за која одговорност има друг носител на извршна функција, тие се консултираат со носителот на извршната функција во чија надлежност е прашањето.

Носителите на извршни функции пред да дадат изјава која се однесува на стратешките цели на Владата и за политики кои не се усвоени се консултираат со претседателот на Владата.

Носителите на извршни функции се непристрасни и неутрални кон сите учесници во медиумската сфера и ја почитуваат неприкосновената слобода на медиумите.

Официјалните профили на социјалните медиуми на институциите и на носителите на извршни функции се примарен извор за комуникација на владините политики, програми, најави и иницијативи.

На објавите на профилите на социјалните медиуми при кои носителите на извршни функции настапуваат во име на институциите, не треба да се промовираат партиски активности и обележја.

Примање подароци

Член 17

Носителите на извршни функции при вршењето на функциите и должностите не можат да примаат подароци, освен во случаите, во износ и на начин утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

Носителите на извршни функции не смеат да бараат, примаат односно да дозволат друго лице во нивно име или нивна корист да дава или прима подарок, услуга или каква било друга вредност, помош или друга корист во врска со вршењето на функцијата, односно должноста, а која би можела да има влијание или на кој било начин да го компромитира нивното расудување или да ги стави во несоодветна подреденост и обврска.

Носителите на извршни функции не смеат да прифаќаат ордени, декорации, награди или почести од странски држави и странски организации за време на извршувањето на својата функција односно при извршувањето на нивната должност, а во случај на вакви почести, тие се консултираат со Министерството за надворешни работи во врска со примањето на почестите за секој поединечен случај.

Користење на материјални ресурси – интегритет на функционерите во трошоците, надоместоците

Член 18

Носителите на извршни функции обезбедуваат максимално ефективно и економично управување и користење на материјалните средства, опремата и другите предмети што им се доверени и го спречуваат нивното незаконито располагање, се грижат за преземање на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети, како и за отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во органот со кој раководат.

Носителите на извршни функции, владините и другите државни простории, инвентарот, финансиските и техничките средства што им се ставени на располагање во врска со вршењето на функцијата, ги користат совесно и одговорно и исклучиво за вршење на функцијата.

Носителите на извршни функции на секои шест месеци до членот на Владата назначен за одговорен за следење на спроведување на Кодексот доставуваат извештаи за службените трошоци направени при извршувањето на нивните јавни овластувања и должности, освен во ситуации кога јавното објавување на овие информации може да претставува безбедносен ризик. За полесно следење и отчетност пред граѓаните, сите извештаи се јавно достапни преку софтверско решение за прикажување и визуелизација на службените трошоци на официјалната веб-страница на Владата.

Патувања

Член 19

Носителите на извршни функции при патувањата организирани за приватни или партиски цели не смеат да се покриваат со државни средства, ниту пак да се користат привилегиите кои произлегуваат од овласту-

вањата и должностите (дипломатска патна исправа, обезбедување и службен возач/возило) за приватни или партиски цели, освен кога истиот не подлежи на специјални мерки на безбедност.

Носителите на извршни функции при службени патувања за професионални обврски во странство се водат од начелото на ефикасност и економичност и обезбедуваат економски најприфатливи аранжмани.

Носителите на извршни функции се лично одговорни за големината и составот на официјалните делегации за патување во странство и истите треба да бидат што е можно помали, обезбедувајќи ги притоа потребните предуслови за соодветно исполнување на целите на патувањето.

Во околности кога носителот на извршна функција на своето службено патување во странство е придружуван од својот брачен другар или партнер/ка, тој/таа патува исклучиво на приватен трошок. Ова не го вклучува брачниот другар или партнер/ка на претседателот на Владата кога патува како дел од официјална делегација.

Носителите на извршни функции не може да прифаќаат патувања и сместувања кои не се платени од средства за таа намена, освен кога станува збор за учество на службени настани, состаноци и конференции по покана или други настани од дипломатски или протоколарен карактер.

IV ДЕЛ

СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ И ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД КОДЕКСОТ

Изјава за придржување до Кодексот

Член 20

Носители на извршни функции ќе потпишат писмена изјава со која потврдуваат дека ќе се придржуваат до овој кодекс при извршувањето на нивните овластувања односно должности.

Доставување на извештај

Член 21

Членот на Владата одговорен за следење на спроведување на Кодексот на секој шест месеци од неговото назначување и во рок од 10 дена пред крајот на манда-

тот на Владата, на претседателот на Владата му доставува извештај за придржување до Кодексот од носителите на извршните функции.

Пријавување на сомнеж за судир на интереси

Член 22

На барање на членовите на Владата, замениците на министрите и другите именувани функционери од Владата, по сопствена иницијатива или по допрен глас, до членот на Владата назначен за одговорен за следење на спроведување на Кодексот ќе ги советува за какво било прашање на однесување и етичко прашање поврзано со овој кодекс и ќе даде генерални препораки за натамошно постапување. Сите носители на извршни функции кои подлежат на одредбите на овој кодекс, соработуваат со членот на Владата одговорен за спроведување на Кодексот и му ги прават достапни сите релевантни информации кои тој ќе ги побара, освен оние кои имаат карактер на класифицирани информации.

Носителите на извршни функции навремено го информираат претседателот на Владата и членот на Владата назначен за одговорен за следење на спроведување на Кодексот во случај на постоење сомнеж кој се однесува на примената на овој кодекс при извршување на функцијата односно должноста.

Мерки во случај на непочитување на Кодексот

Член 23

Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс членот на Владата одговорен за спроведување на Кодексот вербално и писмено му укажува на носителот на извршна функција дека го прекршил Кодексот и му укажува да го поправи однесувањето. Писменото укажување се доставува и до сите носители на извршни функции како мерка која има за цел да влијае на идното нивно однесување и да превенира идни прекршувања на Кодексот по таа одредба од страна на носителите на извршни функции.

Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс, врз основа на мислењето на членот на Владата назначен за одговорен за следење на спроведување на Кодексот, претседателот на Владата може да одлучи да примени некоја од следниве мерки:

- изразување на несогласување, односно официјална критика за однесувањето на лицето кое не го почитувало овој кодекс и укажување да го поправи однесувањето при што истото може и јавно да се објави,

- политичка одговорност, односно барање за поднесување на оставка на носителот на извршна функција или предлог за негово разрешување и/или

- покренување на иницијатива за информирање на надлежни институции, најдоцна во рок од еден месец од денот на дознавањето за непочитувањето на овој кодекс, закон, особено Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Законот за заштита на укажувачи и Законот за лобирање.

Примена на одредбите на Кодексот на советниците

Член 24

Овој кодекс соодветно ќе се применува и на советниците кои ги именува претседателот на Владата на Република Северна Македонија и на посебните советници ангажирани од министрите кои при потпишување на договорот за нивно ангажирање ја потпишуваат и изјавата за прифаќање на овој кодекс.

V ДЕЛ

ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Со денот на објавувањето на овој кодекс, престанува да се применува Кодексот за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 176/19).

Член 26

Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8594/1
22 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.
Цената на овој број е 120 денари.

ISSN 0354-1622



2020232